



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Среда, 6 октомври 1954
Број 31 Година X

Претплата за 1954 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 20 динари.
Ческовна сметка број 801-Т-166.

✓ 138

На основа точка 1 и 2 од Одлуката за утврдување на континенти огревно дрво за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/54), Извршниот совет на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОНТИНЕНТИ ОГРЕВНО ДРВО КОЕ СЕ ДОЛЖНИ ПОЕДИНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДА ГО ПРОДАДАТ (ИСПОРАЧАТ) ВО 1954 ГОД.

I.

Производителите на огревно дрво должни се најдоцна до крајот на 1954 година да продадат (испорачат) на трговските претпријатија и останатите потрошувачи и тоа:

Производители

	Количина (во пр. м.)
Шумско индустриско претпријатие „Црни Бор“ — Прилеп	8.000
Шумско индустриско претпријатие „Копачка“ — Кичево	38.000
Шумско индустриско претпријатие „Борис Кидрич“ — Кочани	15.000
Шумско индустриско претпријатие — Берово	8.000
Шумско индустриско претпријатие — Пехчево	4.000
Шумско претпријатие „Бела Вода“ — Кр. Паланка	9.000
Шумско претпријатие — с. Сретково — Гостиварско	7.000
Шумско претпријатие „Висока Чука“ — с. Милетково-Гевгелиско	11.000
Шумско претпријатие „Илинска Планина“ с. Жван — Битолско	5.000
Претпријатие за производство на градежен материјал „1 мај“ — Охрид	3.000
Трговско и производно претпријатие „Сеча“ — Скопје	4.000

II.

Во 1954 година не може да се испорача огревно дрво кое е исечено после 1.X.1954 година.

III.

Ова решение стапува на снага со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 278

28 септември 1954 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Сарис Јован, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Панајотова Митра, од с. Трново — Леринско.

Бидејќи тужената Панајотова Митра е во неизвесност и со непознато местожителство, се повикува во рок од месец дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност преку старателскиот орган при НО на гр. Скопје ќе ѝ го одреди за старател Асен Каваев, адвокат од Скопје, кој ќе ја застапува на денот на расправата на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 271/54.
(147)

Србинова Атанасова Олга, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Иван Петров Коџаманов, бив. од Скопје.

Бидејќи тужениот Иван Петров Коџаманов е во неизвесност и со непознато местожителство, се повикува во рок од месец дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност ќе бара од старателскиот орган при Народниот одбор на град Скопје да му одреди застапник, кој ќе го застапува на денот на расправата на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 906/54.
(148)

Карановиќ Бранкова Драгица, од с. Јосифово — Гевгелиска околина, подаде тужба за развод на бракот против Карановиќ Марков Бранко, бив. од с. Јосифово, а сега во неизвесност.

Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Бранко не се познати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа во негово отсуство со застапник што ќе му го одреди судот.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 439/54.
(150)

Петрова Андонова Олга, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Петровски Атанасов Андон, бивш од село Габреш, Егејска Македонија, а сега во неизвесност.

Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Андон се непознати се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа во негово отсуство со застапник што ќе му го одреди судот.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 21/54.

(151)

Пенушлиева Ристова Нада, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Пенушлиев Ристо, бивш од Штип, сега во неизвесност.

Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Ристо се непознати се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа во негово отсуство со застапник што ќе му го одреди судот.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 816/54.

(152)

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Азиме Џафера Исмаили, родена Ибраими, од село Врапчиште, поднесе тужба за развод на бракот против нејзиниот маж Џафер Џаферов Исмаили, од село Врапчиште — Гостиварско, сега во Чехословачка со непозната адреса.

Се поканува тужениот Џафер во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на судот лично или преку ополномоштено лице. Во противно судот ќе му одреди временен старател кој ќе го застапува пред судот на расправата и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 28/52.

(145)

Љубинка Тодора Зимбоска, работничка во ХЦ Маврово, поднесе бракоразводна тужба против нејзиниот маж Зимбовски Тодор, кој се сега навога во неизвесност.

Се поканува тужениот Зимбовски Тодор, од Кршево, да се во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ јави на овој суд, било лично или преку ополномоштено лице, или ја достави точната адреса. Во противно ќе му се одреди временен старател и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 219/54.

(146)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 74/1954 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Мешовито трговско претпријатие, со седиште во Берово.

Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на големо со индустриски стоки, земјоделски производи, кожи и волна.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 74 од 12-IV-1954 год.

(449)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 198/54 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Црни Врх“, со седиште во Берово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовити стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 198/54. (842)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11 мај 1954 година под реден бр. 75, е запишано стопанското претпријатие под фирма: „Југокожа“ Претпријатие за промет со волна и сирови кожи — Суботица — Откупна станица, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на откупната станица е: трговија со сирови кожи, волна, животински отпадоци и влакна.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 330/54. (602)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28 јули 1954 година на страна 102, реден бр. 1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Производително претпријатие за килими и конфекција „Единство“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на претпријатието е: занаетчиски услуги како: шиене на машки алишта, изработка на килими и шиене на долни алишта и постелина.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 391/54. (796)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 172, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на мало со селскостопански стоки „Калинка“ со седиште во Штип. Предмет на послувањето на претпријатието е: купопродажба и преработка на емиш, зарзават и риба.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 172/54. (816)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 206/1054 година е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за мешовити стоки „Илиџица“, со седиште во село Гара Соколарци. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовита индустриска и прехранбена стока, млечни и месни производи, мелнични производи, и алкохолни безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 206/54. (850)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 212/1954 година е запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан „Ориентал“, со седиште во Штип. Предмет на работата на дуќанот е: услуги на исхрана — готвење на сите врсти топли јадења и правење слатки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 212/54. (856)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 214/1954 година е запишан угостителскиот дуќан под фирма: Угостителски дуќан „Спорт“, со седиште во Штип. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и продажба на Кебапчиња, кашкавал и салама.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 214/54. (858)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 217/1954 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Ширина“, со седиште во Радсвиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 217/54. (861)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 201/54 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан со мешовити стоки „Борец“, со седиште во Винаца. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на млечни, месни и мелнички производи: алкохолни и безалкохолни пијалоци; мешовита индустриска и прехранбена стока и цигари.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 201/54. (845)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 218/54 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Изведен“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со колонијални стоки на мало со следните трговски струки: железарија и метална стока, бицикли, машини за шиене и прибор; бои, лакови и хемикалии; прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, како и мешовита индустриска стока.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 218/54. (862)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 216/54 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Емона“, со седиште до Радовиш. Предмет на работата на дуќанот е: трговија со хартија, школски прибор и прибор за пишување; трговија со книги и музикалии, фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 216/54. (860)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 220/54 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Марлада“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со железарија и метална стока, бицикли, машини за шиене и прибор; трговија со бои, лакови, хемикалии и прибор; трговија со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, како и мешовита индустриска стока.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 220/54. (864)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 221/1954 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за брашно и жито „Илиница“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на брашно, жито и разни млива на мало.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 221/54. (865)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 222/1954 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Јасен“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со железарски и метални стоки, бицикли, машини за шиене и прибор; бои, лакови, хемикалии и прибор; прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, како и мешовита индустриска стока.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 222/54 (866)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 223/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Солидарност“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со деликатесни производи; производи врз база на шеќер и какао; цигари, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 223/54. (867)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 226/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало „Плачковица“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил на мало.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 226/54. (870)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 233/1954 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Лисец“, со седиште во Радовиш. Предмет на работата на дуќанот е: трговија со текстил на мало.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 233/54. (877)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 227/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Искра“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со железарија, метали, бицикли, машини за шиене и прибор; бои, лакови, хемикалии и прибор; животни и прехранбени артикли и предмети за куќни и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 227/54. (871)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 228/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за колонијал на мало „Партизан“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со железарија и метална стока, бицикли, машини за шиене и прибор; бои, лакови, хемикалии и прибор; животни и прехранбени артикли и предмети за куќни потреби и мешана индустриска стока.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 118/54. (872)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 229/54 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговскиот дуќан на мало „Слога“, со седиште во Радовиш. Предмет на работата на дуќанот е: трговија со текстил на мало.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 229/54. (873)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 225/1954 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Елида“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со галантериски, базарски стоки и играчки, парфимериски и козметички стоки, куса и плетена стока и конфекција.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 225/54. (869)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 231/1954 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Прогрес“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил на мало.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 231/54. (875)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 232/1954 година е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Бел Камен“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на текстил на мало.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 232/54. (876)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 246/1954 година е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Тргопром“, со седиште во Берово. Предмет на послувањето на претпријатието е: купопродажба на стоки од внатрешен промет; трговија на едро и дребно со трговски стоки, текстил, куси и плетени стоки и конфекција.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 246/54. (890)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 251/1954 година е запишано претпријатието под фирма: Мешовито трговско претпријатие „Задругар“, со седиште во Злетово. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на едро со земјоделски производи купопродажба и трговија на мало со мешовити стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 251/54. (895)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 261/1954 година е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан „Изгрев“, со седиште во Пехчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на стоки во внатрешниот промет на дребно.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 261/54. (905)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 242/1954 година, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Угостителско претпријатие „Зрновка“, со седиште во Зрновци Кочанско. Предмет на послувањето на дуќанот е: обавување на ресторантска и кафанска делатност.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 252/54. (886)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 243/1954 година, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Јалик“, со седиште во Зрновци — Кочанско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на големо со земјоделски производи-купопродажба и трговија на мало со мешовита стока.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 887/54. (887)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 248/1954 година, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Кино електрично претпријатие „Триглав“, со седиште во Зрновци — Кочанско. Предмет на послувањето на дуќанот е: проектирање на филмови и дистрибуција на електрична енергија.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 248/54. (892)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 250/1954 година, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Угостителско претпријатие „Винар“, со седиште во Злетово — Кочанско. Предмет на послувањето на дуќанот е: кафанска делатност.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 250/54. (894)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 252/1954 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Биро за книговодствени услуги „6 ноември“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: водење книговодствата на самостојни трговски и занаетчиски дуќани и установи со самостојно финансирање.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 252/54. (896)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 257/1954 година, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Нама“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со текстил, куси и плетени стоки, конфекција, галантерија, базарски стоки, играчки; јажарски стоки, каделни и јутени производи и друго.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 257/54. (901)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 263/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан „Зора“, со седиште во Пехчево — Малешевско. Предмет на послувањето на дуќанот е: купо-продажба на стоки во внатрешен промет на дребно.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 262/54. (906)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 263/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Са-

мостоен занаетчиски дуќан „Требомир“, со седиште во Пехчево — Малешевско. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на сода-вода и други безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 263/54. (907)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 267/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен дуќан — книжара „Литература“, со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купо-продажба на книжарски материјали, школски прибор и прибор за пишување.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 267/54. (911)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 276/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен дуќан за жито и брашно „Единство“, со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купо-продажба на жито и млевени пре-работки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 276/54. (920)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30 август 1954 година, на страна 143, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан — бифе „Два Галаба“ со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на дуќанот е: точење и продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и разни хранителни продукти.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 538/54. (944)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26 август 1954 година, на страна 136, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан-пијара „Малина“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со зарзават и овошtie.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 533/54. (949)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23 август 1954 година, на страна 128, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Трговски колонизален дуќан „Кепачка“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со животни прехрани и предмети за куќни потреби: алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски пре-работки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 494/54. (950)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23 август 1954 година, на страна 130, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за текстилни стоки „Мерино“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил, куси и плетени стоки и конфекција, галантерија и базарски стоки, играчки, парфимерија и козметички стоки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 518/54. (951)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30 август 1954 година, на страна 138, под реден број 1, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан — фурни „Ново Маало“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на леб и разни печива; вршење услуги и печење на леб и друго.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 539/54. (953)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Претпријатието „Стогово“ — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на град Скопје, под реден број 250, е префрлено до поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 20 август 1954 година, под реден број 285, под фирма: Претпријатие за изработка на сувомесни производи „Стогово“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на претпријатието е: производство на сувомесни производи и маст и продажба на истите. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите 3 работни единици во Скопје.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 403/54. (986)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23 август 1954 година на страна 129, под реден број 1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за текстилни стоки „Илиница“, со седиште во Кичево. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: текстил и кинкалерија, куси плетени стоки и конфекција, галантериска и базарска стока и играчки; јажарски стоки, каделни и јутани производи; парфимерија и козметика; канцелариски материјал, хартија, школки прибор и прибор за пишување.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 517/54. (950)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 август 1954 година на страна 132, под реден број 10, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за промет со мешовити индустриски стоки „Оникс“, со седиште во село Лешок — Тетовско. Дуќанот е во состав со Трговското мешовито претпријатие „Бистрица“ — Теарце. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-10/54. (972)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 295/54 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Откупна станица „Билка“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на станицата е: откуп на индустриски растенија и лековити билки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 295/54. (1022)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 319/1954 година е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на големо „6 октомври“, со седиште во Радовиш. Предмет на пословањето на претпријатието е: набавка и продажба на мешовити индустриски стоки на големо.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 319/54. (1041)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 323/1954 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Станица за откуп и промет со памук „Макотекст“, со седиште во Делчево. Предмет на пословањето на откупната станица е: откуп и промет со памук, волна и кожи (сурови, преработени и крзно) животински отпадоци и длаки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 323/54. (1044)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 283/1954 година е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Кадица“, со седиште во Пехчево. Предмет на пословањето на дуќанот е: купо-продажба на стоки во внатрешен промет на дребно.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 283/54. (1011)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-VIII-1954 година на страна 133, под реден број 15, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за промет со месо и месни производи „Два Рога“, со седиште во село Лешок — Тетовско. Дуќанот е во состав на Трговското претпријатие „Бистрица“ — Теарце. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со месо и месни производи.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-15/54. (977)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 288/1954 година е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Буковик“, со седиште во Пехчево. Предмет на пословањето на дуќанот е: купо-продажба на стоки во внатрешен промет на дребно.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 288/54. (1016)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Претпријатието за дрвни производи и услуги „Јавор“, — Скопје досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на Народниот одбор на град Скопје, под реден број 157, под фирма: Градско претпријатие за дрвни производи и услуги „Јавор“, Скопје, е префрлено од поменатиот регистар во регистарот на стопанските организации при овој суд на 20 јули 1954 година под реден број 230, под фирма: Претпријатие за дрвни производи и услуги „Јавор“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на претпријатието е: обавување на работи од областа на столарскиот, коларо-ковачкиот, тапетарскиот и стакло-резачкиот занает. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите 7 работни гранци во Скопје.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 240/54. (1053)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 август 1954 година на страна 115, под реден број 1, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Угостителски дуќан — ресторан и хотел „Звезда“, со седиште во Кичево. Предмет на пословањето на дуќанот е: точење на алкохолни и безалкохолни пijaлоци, вршење угостителски услуги за исхрана, преноќиште, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 484/54. (1066)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Претпријатието „Благој Давков“ — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Министерството за финансии на НРМ, на страна 200, под фирма: Претпријатие за поправка на машини и машинска монтажа „Благој Давков“, Скопје, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 24 јули 1954 година, под реден број 248, под фирма: Претпријатие за машинска монтажа и ремонти „Југомонтажа — Благој Давков“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на претпријатието е: монтажа на сите видови инсталации и построенија; инсталација за греење во котловски построенија; компресорски инсталации; ладилници и ледари; млекари и фурни; монтажа на сите видови дигали (лифтови); монтажа на погони за електрични центри; монтажа на понпени инсталации за снабдување со ладна и топла вода и друга течност; монтажа на разни транспортни уреди (за индустрија и работилници), монтажа на други слични машински уреди; врши оправка на свој алат, припрема за монтажа и изработка на апарати и делови потребни за монтирање и ги врши сите услуги во својата помошна работилница со која располага.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 233/54. (1048)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Градското трговско претпријатие за откуп и промет со кожи, волна, памук и индустриски растенија „Пчиња“ — Куманово, досега водено во регистарот на државните стопански претпријатија при Секретаријатот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, на страна 43, е пресфрлено од поменатиот регистар во регистарот на стопанските организации при свој суд и запишано на страна 147, под фирма: Трговско претпријатие за откуп и промет со кожи, волна, памук и индустриски растенија „Пчиња“, со седиште во Куманово. Предмет на пословањето на дуќанот е: откуп и промет со кожи, волна, памук, и индустриски растенија на големо и мало.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 204/54.

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 299/1954 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Лебарско занаетчиско претпријатие „Жито леб“, со седиште во Штип. Предмет на пословањето на дуќанот е: изработка и продажба на леб, печиво и други услуги.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 299/54.

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-VIII-1954 година под реден број 295, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за дистрибуција на електрична енергија „Светлина“, со седиште во Куманово. Предмет на пословањето на дуќанот е: дистрибуција на електрична енергија.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 477/54.

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-VII-1954 година, под реден број 202, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие дуќан за индустриски стоки „Градски магазин“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на дуќанот е: продажба на текстил и стоки на мало.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 262/54.

Окружниот суд во Скопје објавува дека Претпријатието „Илинден“ — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Секретаријатот за стопанство на НО на Скопска околина, под реден број 19, под фирма: Околично производително градежно претпријатие „Китка“ — Скопје, е пресфрлено од поменатиот регистар во регистарот на стопанските организации при овој суд на 15-VII-1954 година под реден број 208, под фирма: Градежно производително претпријатие „Илинден“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на претпријатието е: градење на објекти од висока и ниска градба, градежни услуги, како и производство на тули, керамиди и трсчани производи.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 277/54.

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 август 1954 година, на страна 120, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан колонијал „Ефтинија“, со седиште во Кичево. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалаци; тутунски преработки, кибрит и прибор; јажарски стоки, каделни и јутени производи.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 490/54.

ИСПРАВКА

Во „Службен весник на НРМ“ бр. 29, во „Огласист дел“, на страна 404, а во огласот на Претпријатието „Житар“ — Скопје, во 12 и 13 ред место зборовите „мелени производи и млечни преработки“ треба да стојат „мелнички производи и мелнички преработки“.

Од Редакцијата

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2598 од 25-VII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 713, рег. бр. 713, занаетчишкиот дуќан под фирма: Козметичар Спасија Којевик, со седиште во Скопје, ул. „Ленинградска“ бр. 112. Предмет на работата на дуќанот е: козметичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасија Којевик. (603)

На основа дозволата од НО на Тиквешка околина бр. 15889/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 161-162, рег. бр. 81, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер Драган В. Анчев, со седиште во Неготино. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган А. Анчев. (604)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кичевска околина бр. 12696/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 191, рег. бр. 191, занаетчишкиот дуќан под фирма: Шивачка работилница со седиште во Кичево на Всеното производително претпријатие во Скопје. Предмет на работата на дуќанот е: шивачки производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Стоимир Срѓановски. (605)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2393 од 3-XI-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 775, рег. бр. 775, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Трајко Ристов Стојановски, со седиште во Скопје, ул. „Мирче Ацев“ бр. 68. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Ристов Стојановски. (561)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2491 од 27-V-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 796, рег. бр. 796, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Живко Танев Ивановски, со седиште во Скопје, ул. „222“ бр. 14. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Танев Ивановски. (562)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2593 од 1-VIII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 715, рег. бр. 715, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ножар Зејнула Илијаз Ибуш, со седиште во Скопје, ул. „171“ бр. 34. Предмет на работата на дуќанот е: ножарски услуги.

Фирма а ќе ја потпишува сопственикот Зејнула Илијаз Ибуш. (563)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2145 од 7-II-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 838, рег. бр. 838, занаетчишкиот дуќан под фирма: Самарџија Илија Трифунов Петрушев, со седиште во Скопје, ул. „116“ бр. 22. Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Трифунов Петрушев. (564)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2592 од 4-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 836, рег. бр. 836, занает-

чискиот дуќан под фирма: Волновлачар Нерми Шаип Исмаил, со седиште во Скопје, ул. „117“ бр. 10. Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нерми Шаип Исмаил. (565)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2381 од 27-IX-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 772, рег. бр. 772, занаетчискиот дуќан под фирма: Минтандија Серафим Николов Серафимов, со седиште во Скопје, ул. „110“ бр. 33. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на минтани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Серафим Николов Серафимов. (566)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2996 од 4-V-1950 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 741, рег. бр. 741, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за хемиско чистење и бојадисување на Владимир Иванов Трпевски, со седиште во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 12. Предмет на работата на дуќанот е: хемиско чистење и бојадисување.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Иванов Трпевски.

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2573 од 5-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 822, рег. бр. 822, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Идриз Алија Мустафовски, со седиште во Скопје, ул. „106а“ бр. 24. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идриз Алија Мустафовски. (568)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1039 од 19-VI-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 846, рег. бр. 846, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Петар Г. Наумов, со седиште во Скопје, ул. „Булевар ЈНА“ бр. 49. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Г. Наумов. (569)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2518 од 18-VIII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 707, рег. бр. 707, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Перо Васев Николовски, со седиште во Скопје, ул. „Христијан Карпуш“ бр. 10. Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо Васев Николовски. (570)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2174 од 5-III-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 746, рег. бр. 746, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Андреја Георгиев Мисирков, со седиште во Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 134. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андреја Георгиев Мисирков. (571)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 9971/1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 740, рег. бр. 740, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Петар Андонов Јовчевски, со седиште во Скопје, ул. „105“ бр. 16. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Андонов Јовчевски. (572)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2623 од 5-X-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 824, рег. бр. 824, занаетчискиот дуќан под фирма: Молеро-фарбар Трајко Андонов Ивановски, со седиште во Скопје, ул. „Егејска“ бр. 19. Предмет на работата на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Андонов Ивановски. (573)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2538 од 18-XI-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 724, рег. бр. 724, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Борис Г. Николовски, со седиште во Скопје, ул. „375“ бр. 66. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Г. Николовски. (574)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1948 од 25-VIII-1950 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 748, рег. бр. 748, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Васил Стојановски Димовски, со седиште во Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 12. Предмет на работата на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Стојанов Димовски. (575)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1853/1950 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 750, рег. бр. 750, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Павле Ангелов Јовановски, со седиште во Скопје, ул. „117“ бр. 20. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле Ангелов Јовановски. (576)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1445 од 27-V-1946 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 721, рег. бр. 721, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Селман Али Селман, со седиште во Скопје, ул. „130“ бр. 4. Предмет на работата на дуќанот е: потквување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селман Али Селман. (577)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 12579, серија бр. 0018997, издадена од СВР — Скопје на Марија Радивој (Ангонијевиќ) Јанакиевска, ул. „551“ бр. 13 — Скопје. (2792)

Лична карта рег. бр. 63574, серија бр. 0069346, издадена од СВР — Скопје на Ебип Фериз Реџеџи, ул. „192“ бр. 39 — Скопје. (2693)

Лична карта рег. бр. 76508, серија бр. 0051181, издадена од СВР — Скопје на Руфат Зекир Мисим, ул. „134“ бр. 7 — Скопје. (2694)

Лична карта рег. бр. 30606, серија бр. 025176, издадена од СВР — Скопје на Стана Јован (Павлова), Неделкова, ул. „60“ бр. 13 — Скопје. (2695)

Лична карта рег. бр. 14291, серија бр. 0194802, издадена од СВР на ОНО — Прилеп на Драгица (Стојаноска) Митреска, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 213 — Прилеп. (1962)

Лична карта рег. бр. 6885, серија бр. 0077827, издадена од СВР — Струмица на Али Јашар Алиев, с. Свидовица — Струмичко. (1963)

Лична карта рег. бр. 1374, серија бр. 0325884, издадена од СВР — Титов Велес на Сулејман Амедов Сулејмановски, ул. „Крале Марко“ бр. 75 — Титов Велес. (1964)

Лична карта рег. бр. 2865, серија бр. 0327195, издадена од СВР — Титов Велес на Ифакат Салиова (Сулејманова), Сулејманова, ул. „Кр. Марко“ бр. 75 — Титов Велес. (1965)

Лична карта рег. бр. 7455, серија бр. 0100165, издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на Цоне Стојче Стоилковски, с. Осиче — Кривопаланечко. (1966)

Лична карта рег. бр. 5548, серија бр. 0638058, издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на Мирко Киров Јакимовски, с. Љубинци — Кривопаланечко. (1967)

Лична карта рег. бр. 28557, серија бр. 0022421, издадена од СВР — Скопје на Петко П. Мирчевски, с. Горно Оризари — Скопско. (2866)

Лична карта рег. бр. 7637, серија бр. 0053939, издадена од СВР — Скопје на Мусли Мемин Ибраим, ул. „147 бис“ бр. 5 — Скопје. (2756)

Лична карта рег. бр. 63192, серија бр. 0067959, издадена од СВР — Скопје на Цемаил Захир Медика, ул. „157 бис“ бр. 3 — Скопје. (2757)

Лична карта рег. бр. 7058, серија бр. 0617652, издадена од СВР — Г. Петров на Бедги Мустафов Мецаит, с. Радушја — Скопско. (2758)

Лична карта рег. бр. 5249, серија бр. 0215383, издадена од СВР — Охрид на Јакуп Нешит Абдулкадри, ул. „Орце Николов“ бр. 106 — Скопје. (2759)

Лична карта рег. бр. 2289, серија бр. 0698799, издадена од СВР — Гостивар на Русе Кипров Кипровски, ул. „18 ноември“ бр. 13 — Гостивар. (2726)

Лична карта рег. бр. 11510, серија бр. 0708020, издадена од СВР — Гостивар на Адем Дурмиша Шабани, с. Пирок — Гостиварско. (2727)

Лична карта рег. бр. 1943, серија бр. 0709942, издадена од СВР — Гостивар на Шабан Шаипов Шабани, с. Чајле — Гостиварско. (2728)

Лична карта рег. бр. 20343, серија бр. 0716953, издадена од СВР — Гостивар на Мехмед Сулејмана Сулејмани, с. Подмочани — Гостиварско. (2729)

Лична карта рег. бр. 4385, серија бр. 0700895, издадена од СВР — Гостивар на Фаик Риза Рустеми, с. Речане — Гостиварско. (2730)

Лична карта рег. бр. 2396, серија бр. 0698906, издадена од СВР — Гостивар на Муфтар Абдураими Муфтари, с. Врапчиште — Гостиварско. (2731)

Лична карта рег. бр. 6096, серија бр. 0702606, издадена од СВР — Гостивар на Јелица Велимира (Василевска) Новаковска, с. Врапчиште — Гостиварско. (2732)

Лична карта рег. бр. 16786, серија бр. 0713321, издадена од СВР — Гостивар на Фекри Рамадана Рушити, с. Ломница — Гостиварско. (2733)

Лична карта рег. бр. 1325, серија бр. 0697835, издадена од СВР — Гостивар на Аким Мухарема Мемети, с. Врапчиште — Гостиварско. (2734)

Лична карта рег. бр. 15103, серија бр. 0711613, издадена од СВР — Гостивар на Зулбеар Имера Зендели, с. Србиново — Гостиварско. (2735)

Лична карта рег. бр. 20603, серија бр. 0717213, издадена од СВР — Гостивар на Демир Изахири Дурмиши, с. Горјане — Гостиварско. (2736)

Лична карта рег. бр. 21396, серија бр. 0718006, издадена од СВР — Гостивар на Мицко Корун Дабески, с. Ж. Река — Гостиварско. (2737)

Лична карта рег. бр. 9060, серија бр. 0705470, издадена од СВР — Гостивар на Намик Максута Абдураими, с. Чегране — Гостиварско. (2738)

Лична карта рег. бр. 9507, серија бр. 0706017, издадена од СВР — Гостивар на Мухарем Адема Вели, с. Неготино — Гостиварско. (2739)

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 3929 од 22-април 1954 година Опшната земјоделска задруга „Косоврашка Бања“, со седиште во село Косоврасти, од 1 јули 1954 година е ставена во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на задругата да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите потражувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија (149)

На основа одлуката на Управниот одбор на Околинскиот задружен сојуз — Куманово, бр. 153 од 22 февруари 1954 година Машинската работилница при Околинскиот задружен сојуз Куманово, од 1 март 1954 година се наоѓа во ликвидација.

Се покануваат сите должници во срок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да ги уплатат своите долгови во корист на тек. сметка бр. 810-Т-85 при Народната банка — Куманово, а поверителите да ги пријават своите потражувања на ликвидационата комисија. По истекот на горниот срок нема да се признаваат никакви рекламации, а за исправна ќе се смета книговодствената состојба на претпријатието, и должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија (126)

Лична карта рег. бр. 11620, серија бр. 0708130, издадена од СВР — Гостивар на Есат Алита Мухареми, с. Пирок — Гостиварско. (2725)

Лична карта рег. бр. 20703, серија бр. 0713313, издадена од СВР — Гостивар на Ајдар Муслија Весели, с. Ломница — Гостиварско. (2740)

Лична карта рег. бр. 1670, серија бр. 0541951, издадена од СВР — Куманово на Милка Саве Јовановиќ, с. Матејче — Кумановско. (2741)

Лична карта рег. бр. 2312, серија бр. 0661686, издадена од СВР — Тетово на Убавка Јастре Цветаноска, с. Требош — Тетовско. (2742)

Лична карта рег. бр. 3867, серија бр. 0664312, издадена од СВР — Тетово на Гоко Крсто Стефановски, с. Требош — Тетовско. (2743)

Лична карта рег. бр. 12766, серија бр. 0353276, издадена од СВР — Титов Велес на Живко Спиров Темелковски, с. Градско — Титоввелешко. (2744)

Лична карта рег. бр. 26392, серија бр. 0683346, издадена од СВР — Тетово на Ремзи Абаз Имери, с. Слатино — Тетовско. (2745)

Лична карта рег. бр. 29849, серија бр. 0687819, издадена од СВР — Тетово на Сервет Сабри Алити, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 71 — Тетово. (2746)

Лична карта рег. бр. 7531, серија бр. 0100241, издадена од СВР — Крива Паланка на Јошко Колев Митевски, с. Осиче — Кривопаланечко. (2747)

Лична карта рег. бр. 2805, серија бр. 0067515, издадена од СВР — Гевгелија на Ристо Димитров Петров, ул. „М. Шаренков“ бр. 18 — Гевгелија. (2748)

СОДРЖИНА

138. Решение за утврдување на континенти огревно дрво кое се должни поедини производители да го продадат (испорачат) во 1954 година 425